

За контроверзите кои се шират за улогата на КПГ во однос на македонското прашање, но и за двојната улога на Захаријадис, Фана Аџи Димитрова коментира дека такви информации слушнале кога биле во Албанија, но слепо верувале во идеалите на КПГ, која велела: "Другите ве лажат, ние сме тие кои ќе ја ослободат и ќе ја водат државата", посочува Аџи Димитрова.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Некогашната партизанка Фана Аџи Димитрова е родена во село Баница, Леринско, Егејскиот дел на Македонија, во далечната 1926 година. Граѓанската војна во Грција ѝ ја одредила и нејзината животна приказна. Две години била верена за еден човек и две години го чекала да се врати од затвор. Кога го дочекала, почнало да се организира партизанството. И нејзиниот вереник требало да замине во партизани.

"Сакав и јас да одам во партизани. Дома ме прашуваа дали знам што ме чека во војната, но јас им одговарав, па толку години го чекав вереникот, а сега освен што ќе се борам за нашите права, ќе бидам близу и до мојот избраник. Во групата партизани кои беа од селото имаше 14 мажи, само јас бев жена. Нè собраа во Радуш. Со вереникот се видовме само еднаш, пред да нè распоредат. Всушност, кога дознаа дека сме верени, нè разделија. Него го испратија во 102., а мене во 105. баталјон. Тоа се случуваше во 1947 година", раскажува оваа партизанка.

Таа се потсетува и на борбите на Радуш.

"Настрадав од монархофашистичките авиони. Бев ранета, но со оружјето, облеана во крв, дојдов во Штабот, каде ми ги преврзаа раните и ме одликуваа со медал за храброст. Тогаш имав 22 години. Потоа ме однесоа во Нивици, а од таму во Корча, Албанија", посочува Аџи Димитрова.

По заздравувањето на раните таа се вратила на Грамос, но тогаш не успеале да им се спротивстават на монархофашистите зашто тие биле огромна сила, нивните авиони летале од сите страни на небото.

По неуспехот на Граѓанската војна и по капитулацијата на Демократската ар-

НА 22 ГОДИНИ О МЕДАЛ ЗА



СЕ БОРОВМЕ ЗА НАШИТЕ ПРАВА, ФАНА АЏИ ДИМИТРОВА


мија на Грција, заедно со своите соборци Аџи Димитрова повторно дошла во Албанија, од каде со бродови, како и многумина, животниот пат го продолжила во Русија. Таа вели дека условите на патувањето со бродовите биле ужасно тешки.

"Патувавме речиси петнаесет дена. Иако ни даваа храна, хигиената беше на најниско ниво. Бевме облечени во партизанска униформа, па и затоа сите ни се

чудеа кога пристигнавме во Русија", вели партизанката и објаснува дека помладите борци, кои биле способни за работа, ги носеле во оваа далечна земја, додека постарите ги пренеле во Унгарија и во Полска, а оние на кои раните од војната не им биле заздрави ги однеле во Чешка.

Во Русија добро ги пречекале, тука ги оставиле три месеци за да се одморат, а потоа ги вработиле во фабриките. Таа

ДЛИКУВАНА СО ХРАБРОСТ



ФАНА ГО ПРОДОЛЖИЛА СВОЈОТ ЖИВОТЕН ПАТ ВО РУСИЈА

работела во текстилна фабрика.

Во Русија го запознала и својот иден сопруг. Всушност, во текот на војната Фана воопшто не го видела својот претходен вереник.

"На една Илинденска прослава во Русија, мојот сопруг, кој одамна е починат, ме покани да играме. Ја прифатив поканата, а потоа му ја раскажав мојата животна приказна. Тој потекнуваше од Ениџе Вардар. По кратко време нашата врска ја крунисавме со брак. Во Русија живеевме седум години. Таму се роди и нашата прва ќерка. Во 1957 година дојдовме во Македонија, каде ни се роди и втората ќерка. Во Македонија сопругот се вработи во фабриката '11 Октомври', како машински технолози; раскажува за својата судбина Аци Димитрова.

На прашањето зошто таа и многумина нејзини соборци се бореле во Граѓанска-

та војна, следува категоричен одговор:

"Се боревме за нашите права. Не ни даваа да зборуваме македонски. Нашето село беше со чисто македонско население, но во него имаше двајца домазетовци-гркомани, кои имаа задача да прислушкуваат под прозорците за да дозволат кој зборува на македонски јазик. Потоа таквите информации ги пренесуваа кај властите, а за зборувањето на мајчиниот јазик нам ни следуваа казни".

Таа посочува дека со Грците, кои заедно со Македонците биле во редовите на ДАГ, зборувале на грчки јазик.

"И Грци и Македонци заедно се боревме. Под едно ќебе спиевме пет души. Верувавме во ветувањата на КПГ дека кога ќе ја ослободиме Грција ќе добиеме автономија, школи, права..."

За контроверзите кои се шират за улогата на КПГ во однос на македонското прашање, но и за двојната улога на Захаријадис, таа коментира дека такви информации слушнала и тогаш кога биле во Албанија, но слепо верувале во идеалите на КПГ која велела: "Другите ве лажат, ние сме тие кои ќе ја ослободиме и ќе ја водиме државата", посочува Аци Димитрова.

(Серијата "Сеќавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *R-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате R-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристапување на податоците е веќе вишито до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието *Репрезент* и *Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е попуцата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и *R-Регистар* за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содрживски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врши стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот, *Серијата, постојат издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *R-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

R-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница ги добивате сите податоци со одговор до денешна шифра.

Корисниците ја минимално ажурираат!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 R-РЕГИСТАР
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со волност,
Вера Рафајловска

12 СПИСАНИЈА
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 R-Регистар со
основна вложка

со преку
300
СТРАНИЦИ И

16
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
ИЗДАНИЕ

НОВО
2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН